

Имав недоразбирање со учителката Флорика. Таа живееше под кирија кај нашите соседи. Еднаш, кога ѝ се обратив на мојата мајка на македонски јазик за да ми даде јајце, учителката ме слушнала. Следниот ден бев казнет со десет прачки по рацете. Тоа се случуваше во 1943 година. Бев добар ученик. По шесто одделение требаше да продолжам во земјоделското училиште во Лерин, но почна војната и јас заминав на Грамос", вели Коста Василевски.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА



"НИЕ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЈА ПЕЕВМЕ ПЕСНАТА 'ВО БОРБА ВО БОРБА', А ГРЦИТЕ ИСТАТА ПЕСНА ЈА ПЕЕЈА НА ГРЧКИ ЈАЗИК", ВЕЛИ КОСТА ВАСИЛЕВСКИ

Коста Василевски е роден на 15 април 1927 година во селото Драничево, Костурско. Детските денови ги минал во селото во кое живеел сè до септември 1946 година, кога како доброволец заминал во планините за да се бори за демократска Грција. И тој, како и многумина наши соговорници, училиштето го завршил на грчки јазик, а се потсетува на случките кога децата биле казнувани затоа што во домашни услови говореле на македонски јазик.

"Имав недоразбирање со учителката Флорика. Таа живееше под кирија кај нашите соседи. Еднаш, кога ѝ се обратив на мојата мајка на македонски јазик за да ми даде јајце, учителката ме слушнала. Следниот ден бев казнет со десет прачки по рацете. Тоа се случуваше во 1943 година. Бев добар ученик. По шесто одделение требаше да продолжам во земјоделското училиште во Лерин, но почна војната и јас заминав на Грамос", вели Василевски.

Тој потенцира дека заедно со своите соборци се борел да ја истераат буржоазијата.

"Ние на македонски јазик ја пеевме песната 'Во борба во борба', а Грците истата песна ја пееја на грчки јазик. Ни велеа дека не само што ќе добиеме права, туку ќе има и целосна автономија на Егејска Македонија", дополнува нашиот соговорник.

На почетокот постоеле мали групи, ОДЕК (прогонети вооружени групи). Неговата прва акција со монархофашистите била во 1947 година во селото Ланга. Во ноември истата година веќе почнале да

ПО ВОЈНАТА ВОЕНИ ВО БУКУРЕШКА



МАЈОР ВО РОМАНИЈА

КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: КОСТА ВАСИЛЕВСКИ

се организираат поголеми групи. Се бореле на Ланга, Чука, Денско, односно во селата во околината на Грамос. Ги истакнува нападите во Ембори, Влахоблац, Ептахори, Мецово. Во Ембори имале успеси, а во Бигла, во април 1947 година, заробиле 70 грчки војници.

На почетокот на борбите бил војник, а потоа политички комесар на група од 100 луѓе. Таа функција ја извршувал сè до ранувањето во 1947 година на Мецово, околината на Грамос - Ипир, во близина на албанската граница. По ранувањето бил префрлен во болницата во Тирана, потоа во гратчето Москопули. Следна дестинација бил логорот Сук, каде се наоѓале и останатите ранети. По заздравувањето на раните, во 1948 година се вратил на Грамос, кога почнале и големите битки. Повторно бил ранет на Биковик (Костурско), по што на 23 февруари 1949 година бил префрлен во Катлановската болница. Животниот пат го продолжил во Банкис, гратче во близина на Софија, поконкретно бил сместен во специјалната болница за партизаните од Грција. Потоа бил пренесен во Романија, прво во болницата во Синаја, а подоцна во логорот Флорика, во околината на Питешти. Сè ова се случило во текот на април-мај 1949 година. Ги облекле во војничка облека, со намера повторно да се вратат во Грција, но бидејќи се насетувало дека војната ќе заврши (29 август), тој и многумина негови соборци останале во Романија. Уште на Флорика Централниот комитет на пар-



ОД БИТКИТЕ ВО ГРЦИЈА

бриките, а него го сместиле во романската војска. Единаесет месеци тој учел војничко училиште во градот Дорохои, во околината на Јаш, подоцна учел војничка школа во Сибиу.

"Таму бев три години, учев артилериска школа. На 23 август, на празникот на Романија, убаво нè облекоа и како потпоручник ме пуштија во единиците на бригадата на артилеријата. Прво како

во разузнавачката служба".

Во 1965 година (од 1949 до 1965 г. бил во редовите на романската војска) излегол од војската со чин мајор, по што заминал во Букурешт, каде работел како главен економист, инспектор на "Технометал Букурешт". Таму работел 13 години. Во Романија се оженил, а во 1977 година дошол во Скопје. Во главниот град на македонската држава добил боречка пензија.

ТЕ ВЕШТИНИ ГИ СОВЛАДУВАЛ ТА ВОЕНА АКАДЕМИЈА

тијата им испратил писмо за тоа дека ќе одат на партиска задача. Потоа дошле претставници на Централниот комитет, по што некои ги распоредиле по фа-

командир на вод, потоа командир на батерија. Продолжив да учам воена академија во Букурешт. Во 1959 година работев во Генералштабот на Јаш на дивизија

(Серијата "Сеќавања" се реализира во соработка со Ташко Јованов)



ADNAN REISEN
STUTTGART

Informaell
od 900 до 2100
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KIČEVO
VERBINDUNG MIT
SPOJUVANIE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kičevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788
Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93
Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48
Sokoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sokoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA



70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH